

[illegible]

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с											
				Претходна година						Тековна година					
1	2	3	4	5						6					
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	0 8 3												
65.	731.	Продажба на капитални средства	0 8 4												
66.	732.	Продажба на стоки	0 8 5												
67.	733.	Продажба на земјиште и нематеријални сложувања	0 8 6												
68.	734.	Приходи од дивиденди	0 8 7												
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	0 8 8												
69.	741.	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 9							8726726				1064974	
70.	742.	Донации од странство	0 9 0							8726726				1064974	
71.	743.	Капитални донации	0 9 1												
72.	744.	Тековни донации	0 9 2												
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	0 9 3												
73.	751.	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 4												
74.	753.	Долгорочни обврзници	0 9 5												
75.	754.	Друго домашно задолжување	0 9 6												
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	0 9 7												
76.	761.	Меѓународни развојни агенции	0 9 8												
77.	762.	Страјнски влади	0 9 9												
78.	769.	Други задолжувања во странство	1 0 0												
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ													
79.	771.	Продажба на хартии од вредност	1 0 1												
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ													
80.	781.	Приходи од наплатени дадени заеми	1 0 2												
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3							8726726				1064974	
81.	890.	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 +061 минус 103)	1 0 4												
		B. ВКУПНО: (103 + 104 = 067)	1 0 5												
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6												

Во Кратово
На ден 31.12.2019

Лице одговорно за составување на билансот,

[Својеручен потпис]



Раководител,

[Својеручен потпис]

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

(во денари)

¹⁾ Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот на сопствени цели.

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ							
				Претходна година				Тековна година			
1	2	3	4	5				6			
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	6 1 1								
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = АОП 112 од БС)	6 1 2								
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 3								
10.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 4								
11.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 5								
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = АОП 112 од БС)	6 1 6								
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	6 1 7								
14.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	6 1 8								
15.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	6 1 9								
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	6 2 0								
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 1								
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 2								
19.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 3								
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 2 4								
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	6 2 5								
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	6 2 6								
23.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	6 2 7								
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)	6 2 8								

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ											
				Претходна година						Тековна година					
1	2	3	4	5						6					
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 2 9												
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 0												
27.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 1												
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 3 2												
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	6 3 3												
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	6 3 4												
31.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	6 3 5												
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	6 3 6												
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА													
33.	010	Земјиште	6 3 7												
34.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	6 3 8												
35.		Сегашна вредност на земјишта (< или = АОП 113 од БС)	6 3 9												
36.	011	Шуми	6 4 0												
37.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	6 4 1												
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	6 4 2												
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	6 4 3												
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА													
40.	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾	6 4 4												
41.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	6 4 5												

2. Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати)

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ							
				Претходна година				Тековна година			
1	2	3	4	5				6			
42.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) и информациска и телекомуникациска опрема	6 4 6								
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 4 7								
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	6 4 8								
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	6 4 9								
46.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	6 5 0								
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 5 1								
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	6 5 2								
49.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	6 5 3								
50.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	6 5 4								
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	6 5 5								
52.		Драгоцени метали и камења	6 5 6								
53.		Антиквитети и други уметнички дела	6 5 7								
54.		Други скапоцености	6 5 8								
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ					596384			750211	
55.	280	Обврски за плати и надоместоци на плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 5 9								
56.	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 0				407748			506311	
57.	282	Надоместоци за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 1								
58.	284	Даноци на плати и надоместоци (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 2				27614			37592	

³⁾ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с						
				Претходна година			Тековна година			
1	2	3	4	5			6			
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 3				161022			206308
		Д. РАСХОДИ								
		I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт					280740			259918
60.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 4				115254			129324
61.	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 5				3810			4980
62.	421Д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 6				131676			125614
63.	421д	Горива и масла (< или = АОП 014 од БПР)	6 6 7				30000			30000
		II. Материјали и ситен инвентар								
64.	423д	Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	6 6 8							
65.	423д	Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	6 6 9							
66.	423д	Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	6 7 0				144000			144000
67.	423д	Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	6 7 1							
		III. Договорни услуги								
68.	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 2							
69.	425д	Консултантски услуги (Издаточи за авторски хонорари) (< или = АОП 017 од БПР)	6 7 3							
70.	425д	Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 4							
71.	425д	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 5							
72.	425д	Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 6							
		IV. Други тековни расходи					75653			64344
73.	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	6 7 7				75653			64344
		V. Разни трансфери								
74.	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	6 7 8							
75.	464д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	6 7 9							

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ							
				Претходна година				Тековна година			
1.	2	3	4	5				6			
		VI. Социјални надоместоци									
76.	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 0								
77.	471д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 1								
78.	471д	Помош на здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 2								
79.	471д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 3								
		Г. ПРИХОДИ									
		I. Такси и надоместоци									
80.	723д	Закупнини (< или = на АОП 080 од БПР)	6 8 4								
		II. Трансфери од други нивоа на власт									
81.	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 5								
82.	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 6				8726726			1064774	
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 7								
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ									
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	6 8 8				22			2	

Во Кратово
 На ден 31.12.2019

Лице одговорно за составувањето на образецот,

[Својеручен потпис]

Одговорно лице,

[Својеручен потпис]

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле _____





Република Северна Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Подолнува Управа за јавни приходи

Посебен
даночен статус

☐ Заштитно
друштво ☐ ТИРЗ ☐ Казнено поправни
домови

Единствен
даночен број

4014008500385

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт


ЈУ Центар за Социјална
работа Крайово

Телефон

031 481-228

е-пошта

jucsrkatovo@mtsp.gov.mk



Даночен период

од 01.01.2019 до 31.12.2019

Рок за
поднесување

28.02.2020

Исправка
на ДБ

Број


УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

без данок

		АОП
I. Финансиски резултат во Биланс на успех	01	
II. Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)	02	
1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03	
2. Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04	
3. Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05	
4. Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон	06	
5. Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани	07	
6. Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќно време, над износите утврдени со закон	08	
7. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09	
8. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10	
9. Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11	
10. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	12	
11. Скриени исплати на добивки	13	
12. Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)	14	
13. Трошоци за репрезентација	15	
14. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година	16	
15. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17	
16. Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД	18	
17. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	19	
18. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени	20	
19. Даночи по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	21	
20. Парични и даночни казни, пенали и казни камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	22	
21. Трошоци за стипендии	23	
22. Трошоци на кало, растур, крш и расипување	24	
23. Траен отпис на ненаплатени побарувања	25	
24. Трошоци за ието износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26	
25. Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	27	
26. Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28	
27. Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29	

28.	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	30	
29.	Преостаната сегашна вредност на основните Средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31	
30.	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	32	
31.	Износ на ненаплатени побарувања од заем	33	
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34	
33.	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35	
34.	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36	
35.	Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37	
36.	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38	
37.	Други усогласувања на расходи	39	
III. Даночна основа (I+II)		40	
IV. Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)		41	
38.	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42	
39.	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43	
40.	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основица	44	
41.	Износ на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход	45	
42.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	46	
43.	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	47	
44.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48	
V. Даночна основа по намалување (III-IV)		49	10.647.745.00
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)		50	
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)		51	
45.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52	
46.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53	
47.	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54	
48.	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55	
VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)		56	
49.	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	57	
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58	
51.	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 56-АОП 57-АОП 58)	59	
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
52.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60	
53.	Загуби од претходни години за кои правото на покривање во рок од три години не е изминато	61	
54.	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62	
55.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63	
56.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64	
57.	Остварен вкупен приход во годината	65	
58.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66	
59.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67	
60.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68	
61.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69	
62.	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70	

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ


Назив / Име и презиме	Найаша Смирковска		
ЕДБ / ЕМБГ	1604982428005	Датум на пополнување	31.12.2019
Својство	Одговорен сметководител	Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Небенка Љбановска		
ЕМБГ	2108960455056	Датум на пополнување	31.12.2019
Својство	Директор	Потпис	

Податоци за
обработката

--



Даночниот период за кој се утврдува даночната обврска во Даночниот биланс за оданочување на добивка (образец "ДБ") е една календарска година. Доколку даночниот обврзник работел за период пократок од една календарска година, за даночен период се смета периодот во кој работел. Даночниот биланс се поднесува најдоцна до 28 (29) февруари за годината што претходи, во електронска форма преку <http://www.mf.gov.mk>. Образецот "ДБ" може да се достави најдоцна до 15-ти март доколку даночниот обврзник Годишната сметка до Централниот регистар ја доставил во електронска форма. Обврзникот кај кој е отворена постапка за ликвидација, постапка на стечај, или кај кој настанале статусни промени, образецот "ДБ" го доставува во рок од 60 дена од денот на отворањето на постапката, односно од денот на настанувањето на статусните промени. При пополнување на даночниот биланс, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи. Износите се искажуваат во денари, без дени. Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број (ЕДБ), скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт и даночен период за кој се поднесува даночниот биланс. Обврзниците со посебен даночен статус: здружени друштва; стопански единици во рамките на усановите за извршување на санкции односно казнено-поправни установи; и корисници на технолошко индустриски и развојни зони, го означуваат со "X" соодветното поле во образецот.

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

- I. **Финансиски резултат во Биланс на успех** - Финансискиот резултат во билансот на успех (БУ) утврден како добивка или загуба пред оданочување. Доколку финансискиот резултат е позитивен (добивка), во полето пред износот задолжително внесете "+", а доколку е негативен (загуба) внесете "-".
- II. **Непризнаени расходи за даночни цели** - Претставува збир од АО1 до АО139.
 1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејност на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на таа дејност и не се последица од вршењето на таа дејност согласно член 9 став (1) точка 1) од Законот за данокот на добивка.
 2. Надоместоци на трошоци и други пачни примања од работен однос, кои не надминуваат утврдениот износ во член 9 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добивка.
 3. Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени согласно член 9 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 12) од Правилникот за ДД.
 4. Трошоци за организирана исхрана и превоз во јавниот сообраќај на вработените, над износите утврдени согласно член 9 став (1) точка 3) од Законот за данокот на добивка и член 4 став 2 алинеи 1 и 2 од Правилникот за начинот на пресметување на износот на данокот на добивка и начинот на одбедување на двојното ослободување или двојното оданочување (Правилникот за ДД).
 5. Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани согласно член 9 став (1) точка 3-а од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја (3) од Правилникот за ДД.
 6. Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќе вршејќи работи кои не се утврдени со Законот за работните односи, согласно член 9 став (1) точка 3-б) од Законот за данокот на добивка.
 7. Трошоци по основ на месечните надоместоци на членовите на првостепеното управување над 50% од просечната месечна бруто-плата исплатена во претходната година во Република Македонија, согласно член 9 став (1) точка 4) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 4) од Правилникот за ДД.
 8. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензионски фонд над износот од две просечни месечни бруто-плати, исплатени во претходната година во Република Македонија, на годишно ниво по вработен, согласно член 9 став (1) точка 5) од Законот за данокот на добивка.
 9. Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над износот од две просечни месечни бруто плати, исплатени во претходната година, на годишно ниво по вработен, согласно член 9 став (1) точка 5-а) од Законот за данокот на добивка.
 10. Надоместоци за лицата волонтери и за лицата ангажирани во вработеност за јавни работи над износите утврдени согласно член 9 став (1) точка 6) од Законот за данокот на добивка.
 11. Скриени исплати на добивки, согласно член 9 став (1) точка 7) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја (5) од Правилникот за ДД.
 12. Кусоци кои не се предвидени од вонредни настани (кражба, пожар и други природни непогоди), кои не се на трошок на платата на одговорното лице, согласно член 9 став (1) точка 7-а) од Законот за данокот на добивка.
 13. Трошоци направени за репрезентација во висина од 40%, согласно член 9 став (1) точка 8) од Законот за данокот на добивка.
 14. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 5% од вкупниот приход остварен во тековната година, согласно член 9 став (1) точка 9) од Законот за данокот на добивка.
 15. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 3% од вкупниот приход остварен во тековната година, согласно член 9 став (1) точка 10) од Законот за данокот на добивка.
 16. Трошоци за донации во спортот согласно член 9 став (1) точка (11) од Законот за данокот на добивка а во врска со член 30-а од Законот за данокот на добивка.
 17. Камати по кредити за чибавка на патнички автомобили, мебели, слики и уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети, како и камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот, согласно член 9 став (1) точка 11) од Законот за данокот на добивка.
 18. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на лицата на органите на управување, како и на вработените доколку истите не се одбиваат од платата, односно личното колективно осигурување на работниците за посредствено осигурување согласно член 9 став (1) точка 12) од Законот за данокот на добивка.
 19. Данок на задивка (добивка) исплатени во име на трети лица како и наивар на трошоците на даночниот обврзник, согласно член 9 став (1) точка 13) од Законот за данокот на добивка.
 20. Парични и даночни казни, пенали и казни камати за неплатежи на данокот на јавните давачки и на трошоците за присилна наплата, согласно член 9 став (1) точка 14) од Законот за данокот на добивка.
 21. Трошоци за стипендии, освен стипендиите доделени на наставници, кои не се утврдени со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, согласно член 9 став (1) точка 15) од Законот за данокот на добивка.
 22. Трошоци на калор, разтур, крш и расипување, над нормираните износи утврдени за соодветната гранка, под услов истите да не се настанати како резултат на вонредни настани или вистагила, согласно член 9 став (1) точка 16) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 6) од Правилникот за ДД.
 23. Превисокиот на вклучените побарувања, согласно член 9 став (1) точка 17) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 7) од Правилникот за ДД.
 24. Трошоци за нете износот на примањата по основ на донирани средства над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон, согласно член 9 став (1) точка 18) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 8) од Правилникот за ДД.
 25. Трошоци за практикантска работа над износите пропишани за практиканство согласно член 9 став (1) точка 19) од Законот за данокот на добивка.
 26. Трошоци за практична обука на ученици и практична наставна работа над износот во висина над 8.000 денари месечно согласно член 9 став (1) точка 20) од Законот за данокот на добивка.
 27. Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства, согласно член 9-а) став (1) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 9) од Правилникот за ДД.
 28. Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства кои се повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата, со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на средства за амортизација, согласно член 9-а) став (2) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 10) од Правилникот за ДД.
 29. Преостаната сопствена вредност на основните средства кои не се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи согласно член 9-а) став (5) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 11) од Правилникот за ДД.
 30. Трошоци за исплата на вредноста на ненаплатените побарувања согласно член 10 од Законот за данокот на добивка.
 31. Ненаплатени побарувања кои произлегуваат од трансферни трансакции средства кои по својата економска суштина се заеми доколку не се вратени во истата година на кој е извршен трансферот на заемот освен дадените заеми на работници и пензионери на Република Македонија, согласно член 11 ставови (1) и (2) од Законот за данокот на добивка.

32. Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица согласно член 12 став (1) точка 1) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 1) од Правилникот за ДД.
 33. Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица согласно член 12 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 1) од Правилникот за ДД.
 34. Износот на депот од камати по заемите кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица согласно член 13 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 2) од Правилникот за ДД.
 35. Износот на затезните камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице согласно член 14 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 3) од Правилникот за ДД.
 36. Износот на каматите на заемите добиени од содружниците или акционерите – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот согласно член 15 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 4) од Правилникот за ДД.
 37. Други усогласувања на расходите согласно Законот за данокот на добивка кои посебно не се наведени во претходните редни броеви.
- III. Даночна основа (I+II)** - Пресметковен износ кој претставува зголемена/намалена искажана добивка/загуба за износите на непризнаените расходи во даночниот биланс.
- IV. Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)**
38. Износот на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа согласно член 17 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 1) од Правилникот за ДД.
 39. Износот на вратениот деп од заемот за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа согласно член 17 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 2) од Правилникот за ДД.
 40. Износот на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основица согласно член 17-а став (1) од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 5 од Правилникот за ДД.
 41. Износот на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став 1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход согласно член 17-а став (2) од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 6 од Правилникот за ДД.
 42. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда согласно член 18 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 3) од Правилникот за ДД.
 43. Дел од загубата намалена за непризнаени расходи пренесена од претходни години согласно член 19 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 4) од Правилникот за ДД.
 44. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, согласно член 28 од Законот за данокот на добивка и член 7 од Правилникот за ДД.
- V. Даночна основа по намалување (III-IV)**
- VI. Пресметан данок на добивка ($V \times 10\%$)**
- VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)**
45. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања согласно член 30 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 1) од Правилникот за ДД.
 46. Износ на данок содржан во оданочени приходи/добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка согласно член 37 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 2) од Правилникот за ДД.
 47. Се искажува износот на данокот кој го платила подружницата во странство под услов остварената добивка да е вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија согласно член 37 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 3) од Правилникот за ДД.
 48. Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 4) од Правилникот за ДД.
- VIII. Пресметан данок по намалување (VI –VII)**
49. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период. Во ова поле се искажува износот на платените аконтации за месеците јануари-декември во изминатата година.
 50. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди согласно член 41 од Законот за данокот на добивка.
 51. Износ за доплата/повеќе платен износ (АОП 56-АОП 57-АОП 58). Пред износот внесете знак “+” за доплата или знак “-” за повеќе платен износ. Доколку барате враќање на повеќе платениот данок впишете “х” во полето пред знакот.
- IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**
52. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, согласно член 28 од Законот за данок на добивка и член 7 од Правилникот за ДД.
 53. Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато согласно член 19 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 4) од Правилникот за ДД.
 54. Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години согласно член 19 од Законот за данокот на добивка.
 55. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 1) од Правилникот за ДД.
 56. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка согласно член 8 став (4) од Правилникот за ДД.
 57. Остварен вкупен приход по сите основи во годината.
 58. Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
 59. Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
 60. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
 61. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
 62. Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, член 30-а, од Законот за данокот на добивка.

Исправка на даночен биланс

Полето “Исправка” се означува со “Х” доколку даночниот обврзник поднесе коригиран даночен биланс/исправка, во случај кога пред истекот на рокот за застарување (пет години) утврди дека даночниот биланс кој го доставил до УЈП е неистинит, погрешен или нецелосен. Во полето “Број” се впишува архивскиот број на даночниот биланс за кој се врши исправка.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на даночниот биланс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид раб.			Идентификационен број									Резервни кодекси													
Период			Контролор																						

Назив на субјектот Ју Центар за социјална работа Кратово
Адреса, седиште и телефон Ул. Гоце Делчев 88 Кратово 031481223
Единствен даночен број 4014008500389
Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2019 година

Сметка 150010275560311 (во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с							
					Тековна година							
					Бруто	Исправка на вредноста	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	8				
		АКТИВА:										
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА										
		(112 + 113 + 114 + 122 + 123)										
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 1	2334100	6664182	4505491	2158691					
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 2	-								
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 3									
			1 1 4									
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	2334100	6664182	4505491	2158691					
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6	1509863	2142564	654127	1488437					
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7									
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8									
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9	824237	4521618	3851364	670254					
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0									
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1									
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2									

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с				
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година		Нето (6 - 7)
				5		Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	6		7	8	
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3					
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	907522	953563			953563
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5					
12.	100	Сметка	1 2 6					
13.	101	Благајна	1 2 7					
14.	102	Издоени парични средства	1 2 8					
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 9					
16.	104	Девизна сметка	1 3 0					
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 1	-				
18.	106	Девизналагајна	1 3 2					
19.	108	Други парични средства	1 3 3					
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4					
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5	7000				
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6					
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7					
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8					
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9					
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0					
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ	1 4 1					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)				ИЗНОС			
				Тековна година				Исправка на вредноста			
				Бруто				Нето (6 - 7)			
1	2	3	4	5				6			
											8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2								
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3								
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4								
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5								
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6								
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)		907522				953563			953563
32.	31	Материјали	1 4 7								
33.	32	Резервни делови	1 4 8								
34.	36	Ситен инвентар	1 4 9								
35.	60	Производство	1 5 0								
36.	63	Готови производи	1 5 1								
37.	65.66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 2								
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 3								
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 4								
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 5								
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 6								
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 7								
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 8								
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 5 9	3241622				7617745		4505491	3112254
			1 6 0								

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		ПАСИВА:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	2334100	2158691
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	2334100	2158691
44.	901	Останат капитал (запихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3		
45.	91	II. РЕБАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6		
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9		
50.	925	Кредити од странство	1 7 0		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1		
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	907522	953563
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4	7000	
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	311138	203352
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	311138	203352
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС						
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	ИЗНОС					
1	2	3	4	5					6	
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8							
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9							
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0							
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1							
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2							
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3							
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4							
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5							
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6							
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7							
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8							
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9							
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0							
	251	Обврски за акцизи	1 9 1							
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2							
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3							
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4							

Раксодурен

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)

---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ¹⁾
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
13.	88.99	Останати дејности на социјална заштита без сместување неспособни на ур место	10.647.745
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

- 1) Во колоната за „Класа“ се внесува шифра-ричка ознака на класа, согласно НКД за Дејноста од која субјектот остварува приход.
- 2) Во колоната „Назив“ се внесува опишан називот на Дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
- 3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварените приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ: Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8899

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД социјална работа ДЕЈНОСТ -

8899

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Датумот на составување на обр.

Име и презиме Наташа Смиљковска

Потпис Амча

Во Кратово

На дат 31.12.2019



Име и презиме на законскиот застапник

Потпис, [Signature]

1) Друштво не е задолжително регистрирано според Законот за трговските друштва.

2) Потребна на официјалниот печат

3) Образецот е пропишан со Правилникот за издавање на остварените приходи.

4) Формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за дејности СПД - Рекапитулар („Сл. Весник на РМ“, бр. 72/14)